

Имплементатор: Димитар Ванчов
Автор: Димитар Ванчов

БРОШУРА за изборни реформи


Овој производ е изработен во рамки на проектот „Поддршка на изборни реформи“ на Швајцарската амбасада/Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), имплементиран од ИФЕС и НМСМ. Искананите ставови, мислења и содржини во овој производ не ги отсликуваат оние на донаторот, проектот или имплементаторите.

Назив на иноватина иницијатива: „Отворени листи како предуслов за транспаретни избори во државата.“



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



National Youth Council
of Macedonia



Global Expertise. Local Solutions.
Sustainable Democracy.

Скопје, Април 2021 година



**SUPPORT TO
ELECTORAL REFORMS**

ПОДДРШКА НА ИЗБОРНИ РЕФОРМИ
MBËSHËTETJE E REFORMAVE ZGJEDHORE

Во оваа брошура е вметната предлог политика за изборна реформа за која потребно е акција **сега и веднаш!**

Отворени листи како предуслов за транспарентни избори во државата


Потребата од иновативни, демократски и либерални политики е иманентна, особено во изборниот процес

Изборните реформи како отворените листи, ќе не доближат до демократските општества од соседството и ќе ни дозволат да бидеме еднакви со земјите од Европа. Преку овој предлог за изборна реформа, ќе се подобри демократијата во нашата земја, а со тоа ќе се донесе чувство кај граѓаните истите да можат да одлучат и влијаат во процесот на демократизација.

Заедно ќе успееме да ја градиме демократијата!

Наводите од истражувањето, квантификацијата на одредени мислења и ставови на анкетираниите граѓани служат како патоказ кон остварување на целта.


Дел од анкетата беа **800** граѓани од три градови (**Скопје, Битола и Куманово**) од кои:




од испитаниците ја изразуваат потребата од изборни реформи.



Поддршката највеќе беше изразена од младите испитаници.



од испитаниците сметаат дека за да имаме реформа како отворени листи потребно е едукација на населението за значењето на оваа реформа.



сметаат дека избори со отворени листи ќе влијаат на подобрување на демократијата, транспарентноста и ефективноста на изборите.

По квантитативното истражување беше спроведено и квалитативно истражување со методот на фокус групи.

Да избираме и личност, а не само партија!

Истражувањето покажа јасно изразено незадоволство од постојниот изборен модел.

Слободен наместо наметнат избор!

Најголем дел од испитаниците сакаат тие да одлучуваат за изборот на кандидатите, а не само да го прифатат веќе дефинираниот редослед на листите.

Квалитет наместо квантитет!

Испитаниците сметаат дека квалитетот на кандидатите на изборните листи е незадоволителен и дека значаен дел од вината за таквата состојба лежи во постојниот изборен модел.

Поголемо и посуштинско изборно учество на младите!

Моделот на отворени изборни листи нуди поголеми реални можности за целисходно искористување на младинскиот ентузијазам и природната желба за натпревар кај младите, а со тоа и нивно позначајно учество во општествениот живот.